

ЗАПИСНИК бр. 37

Од одржаната 37-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 19.09.2019 год. со почеток во 12:30 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со сите советници освен Дивна Веселинова, Маја Илијева и Славчо Гиздовски. Останати присутни:Методи Николов, Александра Коцева, Градоначалникот Блаже Станков, Горан Кокев и Благој Данев.

На седницата беше предложен следниот:

Предлог ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на записникот од 36-тата седница.
2. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „Бисерчиња“- Зрновци за период септември 2018 – август 2019 година,
3. Одлука за усвојување на годишната програма за работа на ЈОУДГ „Бисерчиња“ –Зрновци за 2019/20 година,
4. Разно

Тек на седницата.

Претседателот ја отвори седницата и отвори дискусија по дневниот ред. Јохан Горгиев предложи нова точка на дневен ред: Предлог решение за прекопот на патот на улица Партизанска во с.Зрновци. Претседателот го даде предлогот на гласање и за него гласаа 6-3А советници. Предлог дневниот ред со новата точка беше ставен на гласање и усвоен со 6-3А гласа.

1. Усвојување на записникот од 36-тата седница.

Претседателот отвори дискусија по записникот. Никој не се јави за збор и записникот беше усвоен со 6-3А гласа.

2. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „Бисерчиња“- Зрновци за период септември 2018 – август 2019 година,

Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на ВД директорката Александра Коцева. Таа накратко го појасни извештајот и кажа дека не можела да присуствува на преходната седница поради здравствени причини. Извештајот беше усвоен со 6-3А гласа.

3. Одлука за усвојување на годишната програма за работа на ЈОУДГ „Бисерчиња“ –Зрновци за 2019/20 година,

Претседателот отвори дискусија по точката. Александра Коцева ја појасни програмата. Немаше дискусија и програмата беше усвоена со 6-3А гласа.

4. Предлог решение за прекопот на патот на улица Партизанска во с.Зрновци

Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Јохан Горгиев. Тој кажа дека проблемот е од лани откако по прекопот на патот почнало интензивно да тече вода земјата била однесена и сега прекопот преставува опасност за безбедноста на сообраќајот. Тој кажа и дека пред некој ден биле инспектори на терен му звониле на тел и му рекле дека тој треба да го санира проблемот. Тој кажа дека тоа не е негова работа дека тој има уредно платено комуналии за новата куќа. Градоначалникот му реплицираше дека е запознает со проблемот дека неодамна бил саниран прекопот но сега најверојатно пак е оштетен. Тој кажа дека плаќањето на комуналии не значи дека автоматски и водовод и канализација е приклучено туку општината кога има можност треба да ги доведе главните линии. Тој кажа дека тоа сега и не е толку важно туку како брзо и трајно да се реши проблемот. Беше договорено да се постават бетонски цевки Ф-200 да се исече асфалтот и потоа да се бетонира и трајно да се реши проблемот.

5. Разно

Јохан Горгиев го спомна проблемот со кучињата скитници. Градоначалникот кажа дека општината има распишано тендер но цената за третман на кучињата е висока. Доколку советниците донесат одлука ќе биде повикан и избраниот економски оператор

Седницата заврши во 13:30

Записничар
Благој Данев

Претседател на Совет на општина Зрновци
Владо Ристов